

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Илија Трајкоски од Прилеп УП2 09-15/21 од 20 јануари 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-478 од 29 декември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-478 од 29 декември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Илија Трајкоски од Прилеп до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-15/21 од 11 јануари 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-478 од 29 декември 2020 година издадено од КЕЦ Прилеп, за побаран монофазен приклучок.

Според жалителот, сите приклучоци во с. Крстец се монофазни, а последниот е поставен неодамна.

Според Електродистрибуција, пред парцелата на барателот минува нисконапонска мрежа со СКС 4x25 мм² од ТС Крстец. Потенцираат дека според член 36 став (2) од Мрежните Правила, монофазни приклучоци се дозволени само во случај на непостоење на трофазна дистрибутивна мрежа во соодветната област.

На 8 февруари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-15/21 од 20 јануари 2021 година со прилог:
 - Комуникација со Електродистрибуција
 - БСП-1 образец
 - Решение за согласност за приклучување бр. 11-478 од 29 декември 2020 година на КЕЦ Прилеп
2. Одговор на Приговор од 4 февруари 2021 година со прилог:
 - GIS скица

-Опис за техничкото решение

-Известување дека земјиштето на КП 246/1, КО Крстец не е во плански опфат на донесен урбанистички план бр. 10-1969/2 од 14 декември 2020 година на Општина Прилеп

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, во член 36 став (2) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) е утврдено приклучувањето на монофазен приклучок при што е децидно наведено дека монофазен приклучок се издава само кадешто нема трофазна мрежа.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 15/21
11 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски